

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 1

Год. XIX

1 февруари 2016 г.

Примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

36-та седница

Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2015 година на општина Василево за периодот од 01.01 до 31.12 2015 година (K1).....02
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2015 година (K2).....02
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2015 година (K3).....03
4. **РЕШЕНИЕ** за разрешување и именување на претседател на Комисијата за мандатни прашања избор и именувања.....03
5. **РЕШЕНИЕ** за разрешување и именување на претседател на Комисијата за Статут и прописи04
6. **ПРОГРАМА** за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 година.....05
7. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект - помошни објекти К.П.бр. 1161 во КО Владевици вон г.р.....05
8. **РЕШЕНИЕ** за именување на член на Надзорниот одбор на ЈПКД “Турија” Василево.....06
9. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиските средства на Марија Георгиева од с Нова Маала.....07

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2015 година на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К1) , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.09–293/2
01.02.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.01.2016 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2015 година на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.12.2015 година(К1)

1.Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.12.2015 година (К-1).

2.Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за извршување на

Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.12.2015 година (К-1).

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-293/1
01.02.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К2) , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.09–294/2
01.02.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.12.2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2015 година (К2)

1. Се усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.12.2015 година (К-2)

2. Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.12.2015 година (К-2)

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-294/1
01.02.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К-3), што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.09-295/2
01.02.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.01.2016 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2015 година (К-3)

1. Се усвојува кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2015 година (К-3)

2. Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2015 година (К-3)

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-295/1
01.02.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за разрешување и именување претседател на Комисијата за мандатни прашања избор и именувања, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.09–296/2
01.02.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 42 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр.4/03 ,08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.01.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на претседател на Комисијата за мандатни прашања избор и именувања

1. Се разрешува претседателот на Комисијата за мандатни прашања избор и именувања:

- Дајанчо Ефтимов - претседател;

2. За претседател на Комисијата за мандатни прашања избор и именувања се именува:

- Катерина Филева Петревска – претседател и истиот станува претседател на Комисијата за мандатни прашања избор и именувања

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-296/1
01.02.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за разрешување и именување на претседател на Комисијата за Статут и прописи, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.09–297/2
01.02.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 42 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр.4/03 ,08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.01.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на претседател на Комисијата за Статут и прописи

1. Се разрешува претседателот на Комисијата за Статут и прописи:

- Дајанчо Ефтимов - претседател;

2. За претседател на Комисијата за Статут и прописи се именува:

- Катерина Филева Петревска – претседател

и истиот станува претседател на Комисија за Статут и прописи

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

во општина Василево за 2016 година

Бр.08-297/1
01.02.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Член 1

Во точка 2 . Планирани активности се додаваат две нови потточка 1.12 , 1.13 кои гласат :

1.12 Изработка на локална урбанистичко планска документација за дел од КП бр.965 м.в Бозгалеќ во КО Нова Маала 350.000,00 денари

1.13 Изработка на Детален Урбанистички за КП бр.2382 КО Василево .

Член 2

Во точка 3 Финансирање по бројките 1.10 се додава нова бројка 1.12 а по бројките 1.11 се додава нова бројка 1.13 и гласи :

Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2: 1.3; 1.4; 1.7,1.10 и 1.12 ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево.Средствата за активностите предвидени во точка 1.5; 1.6: 1.8, 1.9, 1.11 и 1.13 немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2016 година и истите ќе се обезбедат од физички лица.

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.09-298/2
01.02.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Бр.08-298/1
01.22.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/2014 и бр.44/2015), член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 8 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 29.01.2016 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-помошни објекти к.п.бр.1161 во КО Владиевци вон г.р, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.09-299/2
01.02.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-помошни објекти к.п.бр.1161 во КО Владиевци вон г.р

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-помошен објект на к.п.бр.1161 во КО Владиевци вон гр. со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Кољо Коцев од с.Владевци.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

.Бр.08-299/1
01.02.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево

(„Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за именување на член на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.09-300/2
01.02.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96), член 21, став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 29.01.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за именување на член на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево

Член 1

Се именува член на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево :
- Блаже Лазаров од с.Чанаклија – член ;

Член 2

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-300/1
29.12.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

член3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Марија Георгиева од с.Нова Маала, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година

Бр.08-301/1
01.02.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Бр.09-301/2
01.02.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.01.2016 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Марија Георгиева од с.Нова Маала

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 15.000,00 денари на Марија Георгиева од с.Нова Маала.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Марија Георгиева од с.Нова Маала за лекување.